

**У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА**

1998

24

24 07-2618/1  
1998

**Киро Глигоров, . . .**

**Тито Петковски, . . .**

**ЗАКОН  
ЗА КУЛТУРАТА**

**Глава прва**

- 1
- (1) ( : ),  
,
- (2) , : ,  
.
- 2
- (1) , :  
1. ;  
2. ;  
3. ;  
4. ;  
5. ,  
,
6. ;  
7. ;  
8. , ,  
.

(2)

3

(1)

4

(2)

5

(1)

( : )

(2)

(

(3)

1

### Оддел 1

6

### Оддел 2

7

(1)

(2)

(3)

### Оддел 3

8

(1)

- (2)
1. ;
  2. ;
  3. ;
  4. ;
  5. ;
  6. ;
  7. ;
  8. ;
  9. ;
- (3)

**3.1. Национална програма**

- 9
- (1) :
- (2) :
1. ;
  2. ;
  3. ;
  4. ;
  5. ;
  6. ;
  7. ;
  8. ;
  9. ;

10

( : ).

**3.2. Совет за култура**

- 11
- (1)
- (2)
- (3)

(4)

(5)

(6)

## Глава втора

12

### Оддел 1

13

#### 1.1. Самостоен уметник

14

(1)

(2)

15

(1)

(2)

16

17

## Оддел 2

18

(1)

(2)

30%

(3)

### 2.1. Основање на установата

19

(1)

(2)

(3)

20

21

(1)

(2)

(3)

### 2.2. Работа на установата

22

(1)

(2)

30

(3)

2

(4)

2

### 2.3. Престанок на установата

23

### 2.4. Национална установа 2.4.1. Основање, работа и престанок

24

(1)

(2)

25

(1)

(2)

(3)

1

26

(1)

(2)

### 2.4.2. Органи

27

28

(1)

(2)

(3)

(4)

3

29

(1)

28

1 3

(2)

1 ,

(3)

1

30

(1)

(2)

31

(1)

(2)

32

(1)

(2)

),

(

33

(1)

(2)

1.

2.

3.

4.

(3)

34

(1)

(2)

(3)

(4)

35

(1)

(2)

(3)

(4)

36

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

37

38

### 2.4.3. Фондови за културата

39

## Оддел 3



	40			
(1)	,	,	-	,
	.	,		
(2)	,	,		
	,	,		
(3)	.		19	2 22 1
	.			

### 3.1. Фондации во културата

	41			
(1)	,	,		
(2)	.	,		,
	.			
(3)	.			

#### Оддел 4

	42			
,	,	,		,
,	.			

#### Оддел 5

43

44

### Глава трета

45

(1)

(2)

(3)

46

47

### Оддел 1

48

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(2)

### 1.1. Издавачка дејност

49

(1)

(2)

( ) , , ( , , )  
1 .  
50  
(1) : , ,  
, , , (CIP- ), ISSN  
( ), ISBN -  
(2) 1 .

## 1.2. Музичка и сценско-уметничка дејност

(1) 51  
- , , , , , ,  
(2) , .  
:

## 1.3. Филмска дејност

(1) 52  
, , , , ,  
(2) ( : ). , :  
, - .

## 1.4. Галериска дејност

(1) 53  
, , , , ,  
(2) :  
(3) 2 , 1 .

### 1.5. Дејност на домови на културата

54

(1)

(2)

1

### 1.6. Изведување на архитектонски дела

55

(1)

(2)

1

### 1.7. Дејност за посредување во културата

56

(1)

(2)

57

22

1

58

## Оддел 2

59

(1)

1.

- 2.
- 3.
- (2)

- (3)

### Глава четврта

60

- (1)

- (2)

61

- (1) е

- (2)

### Оддел 1

62

- (1)

- (2)

1.

2.

3.

1

63

62

1

1.

2.

3.

4.

5.

64

(1)

(2)

1

(3)

5 8,

48

2

2,

65

(1)

(2)

1.

2.

3.

(3)

30

1

(4)

3

(5)

66

(1)

(2)

15

67

(1)

15

(2)

90%

(3)

68

(1)

(2)

69

70

## Глава петта

71

### Оддел 1

72

(1)

(2)

### Оддел 2

73

(1)

(2)

(3)

1

15

(4) 1 , ,  
2 .  
74  
.  
75  
( ), 73 .

### **Оддел 3**

76  
(1) ,  
, ,  
(2) , ,  
.  
77  
, ,  
, ,  
78  
76 1 ,  
,  
.

### **Оддел 4**

79

## **Глава шеста**



## Оддел 1

80

,

81

(1)

,

,

(2)

,

,

,

,

,

(3)

,

,

(4)

2 3

,

### 1.1. Инспекциски надзор

82

(1)

,

,

( )

(2)

.

(3)

.

83

(1)

(2)

(3)

.

84

(1)

,

(2)

,

,

1

.

1.

;

2.

,

3.

;

4.

;

5.

;

6.

;

,

7.

;

,

,

,

;

,

8.

,

9.

.

(1)

,

,

(2)

.

,

,

,

.

(1)

,

.

.

(2)

,

(3)

.

.

(1)

,

(2)

.

,

( )

,

,

.

,

**Оддел 2**

90

(1)

(2)

**Глава седма**

91

(1)

:

1.

2.

( 18 2);

3.

4.

1);

5.

6.

7.

8.

78)

9.

(2)

(3)

(4)

1.

2.

10.000 300.000

( 18 1);

( 22 2);

( 40

( 48 2);

( 57);

( 73 74);

( 76, 77

( 85).

1.000 50.000

1

1.000 50.000

1 2, 3, 4 8

1

## Глава осма

### Оддел 1

- (1) 92
- (2) (" " 46/82),  
1  
1

### Оддел 2

- 93
- 94
- 95 30
- 94
- 95 30 94
- 95 95

## 2.1. Сопственост и трансформација на општествениот капитал

			97				
			94	,			,
				.			
(1)			98		60		
	96	,					
(2)		1	,				
	.						
(3)		1	,		,		.
							,
	.						.
(1)		94	99				
	-			98	1		,
(2)		1	,				94
	,						
	.						.

## 2.2. Раководење, акти и работни односи

(1)			100	,		15	
				,			
(2)		94	.		30		
	,						94
	.						.
			101				
	95	,					
	.						.
(1)			102			95	
	,	15					
(2)							
	1	,		98			,

(3) 20 ,  
2 ,

(4) 16 ,  
2 3

### Оддел 3

103

104  
16, 48 2, 65 5, 83  
3 90 2 ,

### Оддел 4

105

(1)  
1. (" , : " 15/73, 9/78 51/88 "  
" 12/93 54/95);  
2. - (" " 4/86 51/88  
" 12/93);  
3. (" " 15/86 51/88  
" 12/93)  
4. ("  
" 5/74, 9/78, 43/78, 41/81 25/84).  
(2) (" " 46/82)

92 2 ,

106

(1)  
1. (" , : " 17/74, 42/76, 17/84  
51/88 " " 12/93);  
2. (" " 25/79 51/88  
" 12/93);

3. (" " 24/73  
42/76 " " 12/93);  
4. (" " 20/74)  
5. - (" " 31/82 51/88  
" " 12/93).

107

".